

# ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ

## Член 1

Во Законот за заштита на правата на пациентите („Службен весник на Република Македонија“ број 82/2008, 12/2009 и 53/11), во членот 64 став 1, во воведната реченица зборовите: „700 до“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:  
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од став 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

## Член 2

Во членот 65-а став 1, во воведната реченица зборовите: „1.500 до“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:  
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од став 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

## Член 3

Членот 65-б се менува и гласи:

„За прекршоците утврдени во членовите 63, 64, 65 и 65-а од овој закон, државниот санитарен и здравствен инспектор е должен на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоците.

Државниот санитарен и здравствен инспектор е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од покренатите постапки.

Во евиденцијата од ставот 2 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и за исходот на постапката.

Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за здравство.“

## Член 4

По членот 65-б се додаваат два нови членови 65-в и 65-г, кои гласат:

„Член 65-в

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за прекршоците.

Член 65-г

За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.“

## **Член 5**

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

## **Член 6**

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.